

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

## НА ОПШТИНА ВАСИЛЕВО

Број 07

Год. XV

03 мај 2012 г.

примерокот е бесплатен

[www.opstinavasilevo.gov.mk](http://www.opstinavasilevo.gov.mk)

opstina\_vasilevo@yahoo.co.uk



Содржина:

45-та седница

### Совет на општина Василево

1. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за извештајниот период од 01.01 до 31.03.2012 г (К1) .....03
2. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2012 г (К2).....08
3. **ЗАКЛУЧОК** за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за периодот од 01.01 до 31.03.2012 г (К3).....10
4. **ПРОГРАМА** за измена и дополнување на Програмата бр. 07-5769 од 30.11.2011г. за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2012г.....10
5. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиските средства на Здружението на и за Дистрофија и останати невро мускулни заболувања “Дистрофичари” - Струмица...11
6. **ОДЛУКА** за усвојување на Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на ЈИПР за 2011 г.....12
7. **ОДЛУКА** за изготвување на локална урбанистичко-планска документација за КП бр. 1699 КО Градошорци.....13
8. **ОДЛУКА** за изготвување на локална урбанистичко - планска документација за КП бр. 1160 и КП бр. 1162 КО Владевици.....13
9. **ОДЛУКА** за назначување на управител за одржување на гробиштата.....14
10. **ОДЛУКА** за одобрување на финансиски средства за набавка на градежни материјали за Црковниот одбор од с. Доброшинци.....14

**Градоначалник на општина Василево**

11. РЕШЕНИЕ бр. 23/2012г за потреба од јавна набавка.....	15
12. РЕШЕНИЕ бр. 24/2012г за потреба од јавна набавка.....	15
13. РЕШЕНИЕ бр. 25/2012г за потреба од јавна набавка.....	16
14. РЕШЕНИЕ бр. 26/2012г за потреба од јавна набавка.....	17
15. РЕШЕНИЕ бр. 27/2012г за потреба од јавна набавка.....	17
16. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-501/2 од 05.04.2012.....	18
17. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-503/2 од 05.04.2012.....	18
18. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-505/2 од 05.04.2012.....	18
19. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-506/2 од 05.04.2012.....	19
20. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-500/2 од 05.04.2012.....	19
21. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-510/2 од 05.04.2012.....	19
22. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-492/2 од 05.04.2012.....	20
23. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-489/2 од 05.04.2012.....	20
24. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-494/2 од 05.04.2012.....	20
25. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-115/2 од 05.04.2012.....	21
26. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-517/2 од 05.04.2012.....	21
27. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-491/2 од 05.04.2012.....	22
28. РЕШЕНИЕ за финансиска помош бр.05-488/2 од 05.04.2012.....	22

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува **Заклучокот** за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за извештајниот период од 01.01. до 31.03.2012 година(К1),

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.04.2012 година

Бр.08-879/2  
02.05.2012 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 30.04.2012 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за извештајниот период од 01.01. до 31.03.2012 година(К1)

- Се усвојува кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за извештајниот период од 01.01. до 31.03.2012 година (К-1).

- Составен дел на овој Заклучок е и Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Василево за извештајниот период од 01.01. до 31.03.2012 година(К-1).

- Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.07-879/1  
02.05.2012г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Лилјана Соларова с.р

Образец К1																
Квартален извештај за извршувањето на буџетот за општина Василево за извештајниот период (кумулативно) за четврт квартал од 01.01.2011 година до 31.03.2012 година																
	Општина: Василево															
	Извештаен период : од 01.01.2012 година до 31.03.2012 година (ден,месец, година) (ден,месец,година)															
	Датум на поднесување на извештајот: 15.04.2012 (ден, месец, година)															
														(во денари)		
		Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година				
		План	Реализација за прв квартал	План	Реализација за прв квартал	План	Реализација за прв квартал	План	Реализација за прв квартал	План	Реализација за прв квартал	План	Реализација за прв квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година		
		<b>Приходи - Квартал Први</b>														
		<b>ТЕКОВНО ОПЕРАТИВЕН БИЛАНС:</b>														
		ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	51550000	6103282	51383000	12336000	2500000	501548	0	0	500000	0	0	11043300	18940830	91492170
		ВКУПНИ ТЕКОВНО ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	39700000	5970595	51161000	12046117	2500000	475725	0	0	0	0	0	93361000	18492437	74868563
		<b>КАПИТАЛЕН БИЛАНС:</b>														
		ВКУПНИ КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	31850000	2313040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31850000	2313040	29536960
		ВКУПНИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	43700000	343702	222000	6103	0	0	0	0	500000	0	0	48922000	349805	48572195
7		<b>ДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>24600000</b>	<b>3152858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24600000</b>	<b>3152858</b>	<b>21447142</b>
	71	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	300000	50178										300000	50178	249822
	71	Придонеси за социјално осигурување												0	0	0
	71	Даноци на имот	8800000	997420										8800000	997420	7802580
	71	Домашни даноци на стоки и услуги												0	0	0
	71	Данок од меѓун. трговија и трансакции (царини и давачки)												0	0	0
	71	Даноци на специфични услуги	14500000	2105260										14500000	2105260	12394740
	71	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1000000											1000000	0	1000000
7	2	<b>НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ</b>	<b>6537000</b>	<b>148130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2500000</b>	<b>501548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9037000</b>	<b>649678</b>	<b>8387322</b>
	72	Претприемачки приход и приход од имот												0	0	0

	1													
	72 2	Глоби, судски и административни такси	1500000	82969								1500000	82969	1417031
	72 3	Такси и надоместоци	1000000	38775			230000 0	501548				3300000	540323	2759677
	72 4	Други Владини услуги	1650000	0								1650000	0	1650000
	72 5	Други неданочни приходи	2387000	26386			200000					2587000	26386	2560614
7 4		<b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>20413000</b>	<b>2802294</b>	<b>5138300 0</b>	<b>12336000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7179600 0</b>	<b>15138294</b>	<b>56657706</b>
	74 1	Трансфери од други нивоа на власт	20413000	2802294	5138300 0	12336000						7179600 0	15138294	56657706
	74 2	Донации од странство										0	0	0
	74 4	Тековни донации										0	0	0
7 5		<b>ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500000 0</b>	<b>0</b>	<b>5000000</b>	<b>0</b>
	75 1	Краткорочни позајмици во земјата										0	0	0
	75 3	Долгорочни обврзници										0	0	0
	75 4	Друго домашно задолжување									500000 0			
7 6		<b>ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	76 1	Меѓународни развојни агенции										0	0	0
	76 2	Странски влади										0	0	0
	76 9	Други задолжувања во странство										0	0	0
7 7		<b>ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	77 1	Продажба на хартии од вредност										0	0	0
7 8		<b>ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	78 1	Приходи од наплатени дадени заеми										0	0	0
												0	0	0
7 3		<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>	<b>24000000</b>	<b>2313040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2400000 0</b>	<b>2313040</b>	<b>21686960</b>
	73 1	Продажба на капитални средства										0	0	0
	73 2	Продажба на стоки										0	0	0
	73 3	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	24000000	2313040								2400000 0	2313040	21686960
	73 4	Приходи од дивиденди										0	0	0
7 4		<b>ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ</b>	<b>7850000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7850000</b>	<b>0</b>	<b>7850000</b>
	74 1	Трансфери од други нивоа на власт	7850000									7850000	0	7850000
	74 3	Капитални донации										0	0	0

(во денари)

		Расходи - Квартал Прв	Буџет за 2012 година		Наменска дотација за 2012 година		Самофинансирачки активности за 2012 година		Донации за 2012 година		Кредити за 2012 година		Вкупно за 2012 година		
			План	Реализација за прв квартал	План	Реализација за прв квартал	План	Реализација за прв квартал	План	Реализација за прв квартал	План	Реализација за прв квартал	План	Реализација за прв квартал	Останато за реализација до крај на 2012 година
40		<b>ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ</b>	<b>13350000</b>	<b>2430758</b>	<b>4320000</b>	<b>10600646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5655000</b>	<b>13031404</b>	<b>43518596</b>
	401	Основни плати	8170000	1636558	3146300	7738437							3963300	9374995	30258005
	402	Придонеси за социјално осигурување	3380000	592181	1173700	2862209							1511700	3454390	11662610
	403	Останати придонеси од плати											0	0	0
	404	Надоместоци	1800000	202019									1800000	202019	
41		<b>РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>
	411	Финансирање на нови програми и потпрограми											0	0	0
	412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)											0	0	0
	413	Тековни резерви (разновидни расходи)	500000										500000	0	500000
	414	Резерви за капитални расходи											0	0	0
42		<b>СТОКИ И УСЛУГИ</b>	<b>17870000</b>	<b>3132448</b>	<b>7961000</b>	<b>1445471</b>	<b>248000</b>	<b>470725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2831100</b>	<b>5048644</b>	<b>23262356</b>
	420	Патни и дневни расходи	400000	14410			40000						440000	14410	425590
	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	4730000	924198	1491000	537638	110000						6331000	1461836	4869164
	423	Материјали и ситен инвентар	1630000	251068	794000	96914	860000	358731					3284000	706713	2577287
	424	Поправки и тековно одржување	6820000	1379760	354000	95297	100000	12710					7274000	1487767	5786233
	425	Договорни услуги	2790000	225949	5295000	696622	134000	90334					9425000	1012905	8412095
	426	Други тековни расходи	1350000	268437	27000	19000	30000	8950					1407000	296387	1110613
	427	Привремени вработувања	150000	68626									150000	68626	81374
45		<b>КАМАТНИ ПЛАЌАЊА</b>											0	0	0
	451	Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори											0	0	0
	452	Каматни плаќања кон домашни кредитори													
	453	Каматни плаќања кон други нивоа на власт													
46		<b>СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>4780000</b>	<b>384389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20000</b>	<b>5000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4800000</b>	<b>389389</b>	<b>4410611</b>
	461	Субвенции за јавни претпријатија	2050000	3500									2050000	3500	2046500
	462	Субвенции за приватни претпријатија											0	0	0
	46	Трансфери до невладини организации	2300000	363000									2300000	363000	1937000

	3													
	46 4	Разни трансфери	430000	17889			20000	5000				450000	22889	427111
	46 5	Исплата по извршни исправи										0	0	0
<b>4</b>	<b>7</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ</b>	<b>200000</b>	<b>23000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200000</b>	<b>23000</b>	<b>177000</b>
	47 1	Социјални надоместоци	200000	23000								200000	23000	177000
	47 2	Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ										0	0	0
	47 3	Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување										0	0	0
	47 4	Плаќања на надоместоци од ФЗО										0	0	0
<b>4</b>	<b>9</b>	<b>ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3000000</b>	<b>0</b>	<b>3000000</b>
	49 1	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори										0	0	0
	49 2	Отплата на главнина кон домашни институции										0	0	0
	49 3	Отплата на главнина до други нивоа на власт	3000000									3000000	0	3000000
												0	0	0
<b>4</b>	<b>8</b>	<b>КАПИТАЛНИ РАСХОДИ</b>	<b>43700000</b>	<b>343702</b>	<b>222000</b>	<b>6103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500000</b>	<b>4892200</b>	<b>349805</b>	<b>48572195</b>
	48 0	Купување на опрема и машини	700000	45000								700000	45000	655000
	48 1	Градежни објекти	8000000	0								8000000	0	8000000
	48 2	Други градежни објекти	33700000	298702	170000					500000	0	3887000	298702	38571298
	48 3	Купување на мебел			40000							40000	0	40000
	48 4	Стратешки стоки и други резерви										0	0	0
	48 5	Вложувања и нефинансиски средства	500000	0	12000	6103						512000	6103	505897
	48 6	Купување на возила	800000									800000	0	800000
	48 7	Капитални трансфери до вонбуџетски фондови										0	0	0
	48 8	Капитални дотации до ЕЛС										0	0	0
	48 9	Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации										0	0	0

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2012 година (К-2),

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.04.2012 година

Бр. 08-880/2  
02.05.2012 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 30.04.2012 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2012 година (К-2)

- Се усвојува кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 31.03.2012 година (К-2)

- Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за доспеаните а неизмирени обврски за период од 01.01 до 31.03.2012 година (К-2)

- Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

Бр.07-880/1  
02.05.2012г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Лилјана Соларова с.р



## Образец К2

Квартален извештај за достасани  
ненамирани обврски

Општина:

Василево

Квартал:

од 01.01.2012 година до 31.03.2012 година

Датум на поднесување  
на извештајот:

15.04.2012

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Обврски над 60 дена		Вкупно	
			утужени	неутужени	Вкупно	
јануари	684.677	124.624		6.746.812	<b>6.746.812</b>	<b>7.556.113</b>
февруари	114.070	741.945		5.790.667	<b>5.790.667</b>	<b>6.646.682</b>
март	43.594	255.235		6.854.528	<b>6.854.528</b>	<b>7.153.357</b>
април					0	0
мај					0	0
јуни					0	0
јули					0	0
август					0	0
септември					0	0
октомври					0	0
ноември					0	0
декември					0	0

Расходна ставка	Вкупно обврски (во денари)
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	346.849
423	20.349
424	338.394
425	75.417
426	270.070
427	
451	
452	
453	
461	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	
481	
482	6.102.278
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
<b>Тотал</b>	<b>7.153.357</b>

Овој Заклучок влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во „Службени гласник на Општина Василево“.

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Бр.07-881/1  
02.05.2012г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Лилјана Соларова с.р

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Заклучокот за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2012 година (К-3),

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.04.2012 година

Бр.08-881/2  
02.05.2012  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 7 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 5/02),член 32 став 1 точка 4 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа („Службен весник на Р.М“ бр 61/04) и член 21 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на ден 30.04.2012 година донесе,

### ЗАКЛУЧОК

за усвојување на кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2012 година (К-3)

- Се усвојува кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2012 година (К-3)

- Составен дел на овој заклучок е кварталниот извештај за промените на состојбата на задолжувањето на општина Василево за период од 01.01 до 31.03.2012 година (К-3)

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Програмата за измена и дополнување на Програмата бр.07-5769/1 од 30.11.2011 година за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2012 година.,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 22.04.2012 година

Бр.08-882/2  
02.05.2012  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Општина Василево

Врз основа на член 84 став 1 и член 85 од Законот за градежно земјиште („Сл. Весник на РМ“бр.17/2011) врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.05/02)и член 21 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на општина Василево бр. 04/03,08/06 и 09/10“) советот на општина Василево на својата седница одржана на 30.04.2012 година ја донесе следната

### ПРОГРАМА

за измена и дополнување на Програмата бр.07-5769/1 од 30.11.2011 г за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2012 г.

**Член 1**

Со оваа Програма се врши измена и дополнување на Програмата бр.07-5769/1 од 30.11.2011 година за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2012 г.

**Член 2**

Во глава III во делот за висината на надоместоците за населбите Василево, Ангелци, Градашорци, Пиперево, Владевци, Сушево и Нова Маала кои имаат Генерален урбанистички план, урбанистичка документација за населено место или Општ акт се брише Нова Маала и гласи :

Во текот на 2012 година висината на надоместокот за населбите Василево, Ангелци, Градашорци, Пиперево, Владевци, Сушево кои имаат Генерален урбанистички план, урбанистичка документација за населено место или Општ акт ќе изнесува:

- за индивидуални стамбени згради **-200,00 ден.**
- за помошни објекти **-100,00 ден.**
- за јавни објекти **-600,00 ден.**
- за деловен простор **-600,00 ден.**

- за пренамена на објект од станбен во деловен простор се плаќа разликата на цената од станбен во деловен простор;

-кога се руши објектот се плаќа надоместок само за разликата помеѓу површината на објектот кој се руши и новиот објект што се гради;

**Член 3**

Во глава III во делот за висината на надоместоците за населбите **Едрениково, Седларци, Доброшинци, Радичево, Дукатино и Чанаклија** кои имаат утврден градежен опфат се додава и **Нова Маала** и гласи:

За населбите **Едрениково, Седларци, Доброшинци, Радичево, Дукатино, Чанаклија и Нова Маала** кои имаат утврден градежен опфат висината на надоместокот ќе изнесува:

- за индивидуални станбени згради 150,00 ден.
- за помошни објекти 80,00 ден
- за јавни објекти 300,00 ден
- за деловни објекти 300,00 ден

-за пренамена на објект од станбен во деловен простор се плаќа разлика на цената од станбен во деловен простор

-кога се руши објект се плаќа надоместок за разликата помеѓу површината на објектот кој се руши и новиот објект што се гради

**Член 4**

Во глава V во делот за експропријација на земјиште се менува висината на надоместокот за експропријација во населените места од 300 ден/ м<sup>2</sup> на 200 ден/ м<sup>2</sup> и гласи:

„Во населените места надоместокот за експропријацијата ќе се исплаќа во висина од 200 ден/ м<sup>2</sup>“.

**Член 5**

Оваа Програма за дополнување на Програмата бр.07-5769/1 од 30.11.2011 година за начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Василево за 2012 г. влегува во сила со денот на донесување а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево .

Бр.07-881/1  
02.05.2012г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Лилјана Соларова с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

**РЕШЕНИЕ**

Се прогласува Одлуката за одобрување на финансиски средства на Здружението на и за Дистрофија и останати невро мускулни заболувања „Дистрофичари“ - Струмица ,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.04.2012 година

Бр. 08-883/1  
02.05.2012 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р.

**РЕШЕНИЕ**

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06, и 09/10 ), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 30.04.2012 година ја донесе следната,

**ОДЛУКА**  
**за одобрување на финансиски средства на**  
**Здружението на и за Дистрофија и останати невро**  
**мускулни заболувања „Дистрофичари“ - Струмица**

**член 1**

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува финансиски средства во износ од 6 000 денари на Здружението на и за Дистрофија и останати невро мускулни заболувања „Дистрофичари“ - Струмица.

**член 2**

Средствата утврдени во член 1 се одобруваат на Здружението на и за Дистрофија и останати невро мускулни заболувања „Дистрофичари“ - Струмица за остварување на нивните програмски активности планирани за 2012 година.

**член3**

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2012 година

**член 4**

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-883/1  
02.05.2012г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Лилјана Соларова с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

Се прогласува Одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на ЈИПР за 2011 година,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.04.2012 година

Бр. 08-887/2  
03.05.2012 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 31 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 30.04.2012 година ја донесе следната

**ОДЛУКА**  
**за усвојување на Годишниот извештај за работата на**  
**Центарот за развој на ЈИПР за 2011 година**

**Член 1**

Со оваа Одлука се усвојува Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион.

**Член 2**

Составен дел на оваа Одлука е и Годишниот извештај за работата на Центарот за развој на Југоисточниот плански регион за 2011 година .

**Член 3**

Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-887/1  
03.05.2012г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Лилјана Соларова с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за изготвување на локална урбанистичко - планска документација за КП. БР. 1699 КО Градошорци,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.04.2012 година

Бр. 08-888/2  
03.05.2012 г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник  
Ванчо Стојанов с.р

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 30.04.2012 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

**За изготвување на локална урбанистичко - планска документација за КП. БР. 1699 КО Градошорци**

#### Член 1

Со оваа Одлука општина Василево ќе започне постапка за изготвување на локална - урбанистичко планска документација за КП. БР. 1699 КО Градошорци.

#### Член 2

Средства за изготвување на локална - урбанистичко планска документација за КП. БР. 1699 КО Градошорци се обезбедени од страна на лицето Митев Глигор од Струмица.

#### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-888/1  
03.05.2012г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Лилјана Соларова с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за изготвување на локална урбанистичко - планска документација за КП. БР. 1160 и КП. БР. 1162 КО Владеви,

што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.04.2012 година

Бр. 05-889/2  
03.05.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р.

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 30.04.2012 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

**За изготвување на локална урбанистичко - планска документација за КП. БР. 1160 и КП. БР. 1162 КО Владеви**

#### Член 1

Со оваа Одлука општина Василево ќе започне постапка за изготвување на локална - урбанистичко планска документација за КП. БР. 1160 и КП. БР.1162 КО Владеви.

#### Член 2

Средства за изготвување на локална - урбанистичко планска документација за КП. БР. 1160 и

КП. БР.1162 КО Владеви се обезбедени Буџетот на општина Василево со Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2012 година.

### Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-889/1  
03.05.2012г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Лилјана Соларова с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката за назначување на управител за одржување на гробиштата, што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.04.2012 година

Бр.07-890/2  
03.05.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

Советот на општина Василево врз основа на член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 14 од Законот за гробишта и погребални услуги ("Службен весник на РМ" бр.86/08) и член 21 став 1 точка 22 од Статутот на општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03,08/06 и 09/10), на својата седница одржана на 30.04.2012 година ја донесе следната

### ОДЛУКА

за назначување на управител за одржување на гробиштата

### Член 1

Со оваа Одлука Јавното претпријатие за комунални дејности Турија - Василево се назначува за управител на гробишта и одржување на гробишта во општина Василево, како објекти на основната комунална инфраструктура.

### Член 2

Оваа Одлука влегува во сила 8 (осмиот) ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Василево.

Бр.07-890/1  
03.05.2012г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Лилјана Соларова с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02) член 39 став 1 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03,08/06 и 09/10) го донесувам следното

### РЕШЕНИЕ

Се прогласува Одлуката одобрување на финансиски средства за набавка на градежни материјали за Црковниот одбор од с.Доброшинци , што Советот на општина Василево го донесе на седницата одржана на ден 30.04.2012 година

Бр.07-891/2  
03.05.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 36 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 21 став 1 точка 43 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на Општина Василево“ бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 30.04.2012 година ја донесе следната,

### ОДЛУКА

за одобрување на финансиски средства за набавка на градежни материјали за Црковниот одбор од с.Доброшинци

**Член 1**

Со оваа Одлука Советот на општина Василево одобрува набавка на градежни материјали во износ од 10 000 денари преку набавувачот избран во постапка за јавна набавка за градежни материјали спроведен од општина Василево за 2012 година на Црковниот одбор од с.Доброшинци.

**Член 2**

Градежните материјали утврдени во член 1 се одобруваат на Црковниот одбор од с.Доброшинци за изградба на настрешница,оградување на дворот со бетонски сид и бетонирање на влезот на црковниот двор при црквата „Света Троица“ од с.Доброшинци.

**Член 3**

Финансиските средства ќе се обезбедат од Буџетот на општина Василево за 2012 година

**Член 4**

Оваа Одлука влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на Општина Василево

Бр.07-891/1  
03.05.2012г.  
Василево

Совет на општина Василево  
Претседател,  
Лилјана Соларова с.р

\* \* \*

Врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки ("Службен весник на РМ" бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево ("Службен гласник на ОВ" бр.04/03, 08/06и 09/10), Градоначалникот на Општина Василево донесе

**РЕШЕНИЕ бр.23 /2012**

за потреба од јавна набавка

**Член 1**

Со оваа Решение се утврдува потребата од јавна набавка на услуга - изработка на стратегиска оценка на животната средина за урбанистички план вон населено место за стопански комплекс за производно,дистрибутивно - откупен центар за откуп, примарна и финална обработка на земјоделски производи на дел од КП бр.386, м.в. „Гладно Поле" КО Градошорци.

**Член 2**

Набавката ќе се спроведе со барање за прибирање на понуди без објавување оглас,во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11 ).

**Член 3**

Оваа набавка ќе биде внесена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година на општината и проценетата вредност на набавката е 80.00,00 денари..

**Член 4**

Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде:

- најниска цена 100 поени

**Член 5**

Постапката за набавка ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена,претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

**Член 6**

За претседател и заменик претседател се именуваат:

-Ацо Митев- претседател;  
- Убавка Стојчева- зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

-Славе Андонов- член;  
-Тони Ристов-зам.член;  
-Каролина Додевска-член;  
-Боби Величковски-зам.член;

**Член 7**

Оваа Решение стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-811/2  
23.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе

**РЕШЕНИЕ бр.24/2012**  
за потреба од јавна набавка**Член 1**

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка - градежни работи за игралиште за мал фудбал с.Пиперево во општина Василево.

**Член 2**

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување

оглас, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11).

#### Член 3

Процентата вредност на набавката е 300.000,00 денари без ДДВ и не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година.

#### Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Најниска цена 100 поени

#### Член 5

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

#### Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Убавка Стојчева - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Каролина Додевска - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Славе Андонов -член;
- Боби Величковски -зам.член.

#### Член 7

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-819/1  
24.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06и 09/10), Градоначалникот на Општина Василево донесе

### РЕШЕНИЕ бр.25 /2012

За потреба од јавна набавка

#### Член 1

Со оваа Решение се утврдува потребата од јавна набавка на услуга - изработка на основен проект за улица бр.7 во индустриска зона Градошорци заедно со улица во село Градошорци со вкупна должина од 1160 метри и

изработка на основен проект за кружен тек со приклучоци во индустриска зона Градошорци.

#### Член 2

Набавката ќе се спроведе со барање за прибирање на понуди без објавување оглас,во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11 ).

#### Член 3

Оваа набавка не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година на општината и процентата вредност на набавката е 300.00,00 денари..

#### Член 4

Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде:

- најниска цена 100 поени

#### Член 5

Постапката за набавка ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

#### Член 6

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев- претседател;
- Убавка Стојчева - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Славе Андонов- член;
- Тони Ристов-зам.член;
- Каролина Додевска-член;
- Боби Величковски-зам.член;

#### Член 7

Оваа Решение стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-820/1  
24.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Градоначалникот на Општина Василево врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06 и 09/10), донесе



**РЕШЕНИЕ бр.26/2012  
за потреба од јавна набавка**

**Член 1**

Со оваа Решение се утврдува потреба од јавна набавка - стоки, набавка и вградување на електрични материјали за игралиште за мал фудбал во с.Пиперево во општина Василево.

**Член 2**

Набавката ќе се спроведе по постапка со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр.136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11).

**Член 3**

Проценетата вредност на набавката е 300.000,00 денари без ДДВ и не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година.

**Член 4**

Критериум за избор на најповолен понудувач е понуда со најниска цена:

- Најниска цена 100 поени

**Член 5**

Постапката за набавката ќе ја спроведе Комисија за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

**Член 6**

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев - претседател;
- Убавка Стојчева - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Каролина Додевска - член;
- Никола Витларов - зам.член;
- Славе Андонов -член;
- Боби Величковски -зам.член.

**Член 7**

Оваа Решение влегува во сила од денот на донесување, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-821/1  
24.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 28 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11) и член 38 од Статутот на Општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр.04/03, 08/06и 09/10), Градоначалникот на Општина Василево донесе

**РЕШЕНИЕ бр.27 /2012**

За потреба од јавна набавка

**Член 1**

Со оваа Решение се утврдува потребата од јавна набавка на услуга - изработка на основен проект за систем за фекална канализација за населено место Радичево и ревизија на истиот.

**Член 2**

Набавката ќе се спроведе со барање за прибирање на понуди без објавување оглас, во согласност со Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 136/07,130/08,97/10 и 53/11 ).

**Член 3**

Оваа набавка не е предвидена во Годишниот план за јавни набавки за 2012 година на општината и проценетата вредност на набавката е 300.00,00 денари..

**Член 4**

Критериум за избор на најповолен понудувач ќе биде:

- најниска цена 100 поени

**Член 5**

Постапката за набавка ќе ја спроведе Комисијата за јавни набавки во Општина Василево составена од 3 (три) члена, претседател и двајца членови на комисијата како и нивни заменици.

**Член 6**

За претседател и заменик претседател се именуваат:

- Ацо Митев- претседател;
- Тони Ристов - зам.претседател;

За членови и нивни заменици се именуваат:

- Славе Андонов- член;
- Сања Томова-зам.член;
- Каролина Додевска-член;
- Боби Величковски-зам.член;

**Член 7**

Оваа Решение стапува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Василево“.

Бр.08-876/1  
02.05.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник“ бр. 13/2009 година) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 501/1 од 05.03.2012 година поднесено од Глигоров Здравко од с.Василево.

**Член 2**

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

**Член 3**

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-501/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на

Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од

Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 503/1 од 05.03.2012 година поднесено од од

**Член 2**

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари.

**Член 3**

Финансиските средства ќе се префрлат на сметката на Ајсер Мустаfoва (сопруга на Исинов Енгин) :200002027831164.

**Член 4**

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-503/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 505/1 од 05.03.2012 година поднесено од Лида Петровска од с.Добрашинци бр.59.

**Член 2**

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

**Член 3**

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-505/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 506/1 од 05.03.2012 година поднесено од Манасиева Валентина од с.чанаклија.

**Член 2**

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

**Член 3**

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-506/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 500/1 од 05.03.2012 година поднесено од Назифов Садула од с.Василево бр.237.

**Член 2**

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 1500 денари

**Член 3**

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-500/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 510/1 од 05.03.2012 година поднесено од од с.

**Член 2**

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

**Член 3**

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-510/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ„ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 492/1 од 05.03.2012 година поднесено од Христова Мирјана од с.Василево бр.160.

**Член 2**

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 1000 денари

**Член 3**

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-492/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 489/1 од 05.03.2012 година поднесено од Илазов Назми од с.Василево.

**Член 2**

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

**Член 3**

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-489/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен

гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

**Член 2**

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

**РЕШЕНИЕ****Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 494/1 од 05.03.2012 година поднесено од Исинова Сафет од с.Градошорци.

**Член 2**

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 1000 денари

**Член 3**

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-494/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 115/1 од 16.01.2012 година поднесено од Лилјана Ристова од с.Владевици бр.69.

**Член 3**

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-115/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

\* \* \*

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

**РЕШЕНИЕ****Член 1**

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 517/1 од 06.03.2012 година поднесено од Мустафов Јусуф од с. Градошорци бр 161.

**Член 2**

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

**Член 3**

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-517/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 488/1 од 05.03.2012 година поднесено од Стивасарски Герас од с.чанаклија бр. 83.

#### Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 3000 денари

#### Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-488/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р

Врз основа на член 50 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 05/02), член 3 од Одлуката за формирање, мандатот, изборот на членови, како и начинот на работење на Комисијата за разгледување на барања за еднократна финансиска помош при Советот на општина Василево („Службен гласник бр. 13/2009 година“) член 73 став 3 од Статутот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ број 04/03,08/06, и 09/10), а во согласност со извештајот на привремената Комисија за финансиска

помош при Советот на општина Василево („Службен гласник на ОВ“ бр. 14/09), Градоначалникот на општина Василево го донесе следното

### РЕШЕНИЕ

#### Член 1

Се одобрува барањето за финансиска помош бр. 03 - 491/1 од 05.03.2012 година поднесено од Трајче Костадинов од с.Владевци бр.12.

#### Член 2

Се одобрува барањето за финансиски средства во износ од 2000 денари

#### Член 3

Оваа решение влегува во сила од денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Василево

Бр.05-491/2  
18.04.2012г  
Василево

Општина Василево  
Градоначалник,  
Ванчо Стојанов с.р